

SAMSUNG SCH-V850



Од Samsung пристигнува уште еден новитет на пазарот за мобилни телефони. Со оглед на сите функции кои SCH-V850 ги поседува, може да се каже дека овој уред најмалку е мобилен телефон. Освен вградената 1.3 мегапикселна камера, музичкиот плеер, можноста за снимање глас и репродукција на видеоматеријал, може да се користи и како GPS, па на неговиот дисплеј без проблем можат да се прегледуваат мапи на градовите. Што се однесува до неговиот дисплеј, станува збор за двоинчен QVGA TFT дисплеј со 262.000 бои. Покрај тоа што служи како навигационен систем, SCH-V850 поддржува и NATE Drive навигационен сервис, кој преку Global Positioning System-от на корисниците им дава информации за сообраќајниците и за насоката на возење. Засега, сè уште нема прецизни информации кога овој нов мобилен телефон од Samsung ќе се појави на пазарот, но и на кои пазари ќе го има, освен на корејскиот. Позната е само неговата цена, која ќе изнесува околу 500 американски долари.



АВТОМОБИЛСКИТЕ КЛУЧЕВИ МИНАТО?

Hitachi објави дека работи на создавање систем кој би можел да ги познава вените во прстот на возачот. Со ова би можело клучевите за автомобили наскоро да станат минато. Би требало овој систем да биде побезбедноидентификацијата базирана на препознавање на отпечатоците од прстите. Безбедносниот систем на Hitachi веќе се користи во две банки во Јапонија, кои оваа технологија ја користат кај своите банкомати.

HITACHI
Inspire the Next



ВОЈНИЧКИ МОБИЛЕН

Идниот месец најголемиот јапонски мобилен оператор NTT DoCoMo на пазарот ќе лансира MP3 плеер со војнички изглед, кој ќе може да симнува песни од дигиталната мобилна мрежа 3G FOMA. Секако, тоа воедно е и мобилен телефон, меѓутоа се разликува од останатите мобилни телефони, со можност за репродукција на музика како што е еден модел на Моторола. Овој гаџет под името Music Porter X е дизајниран така што корисниците ќе можат поголемиот дел од своето време да го минуваат слушајќи убава музика. Уредот се наоѓа во многу привлечна воена кутија со зелена боја. Music Porter X има 1 GB меморија, но го поддржува Сониевиот ATRAC 3 Plus формат, кој начелно испорачува подобар квалитет на звук при ниски преносни податоци отколку форматите, како што се, AAC и MP3 кој, исто така, ги поддржува.

Под оваа сафари зелена маска е сместен и ФМ радиоприемник. Music Porter X има голем (2,8 инчи) екран во боја, со резолуција од 240x400 пиксели и камера со резолуција од 320.000 пиксели. Неговата тежина е 136 грама, а димензиите му се 10,9x5x2,4 см.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE

JASMINA



tel.rab ++ 389-02-3062-018
tel.fax ++ 389-02-3063-425
SKOPJE, MAKEDONIJA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА

WWW.FOTOJASMINA.COM.MK
e-mail.fotodigital.jasmina@yahoo.com